



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 2 ноември 1979
Скопје
Број 34 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 див. Жиро сметка 40100-603-12498

439.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет за 1979 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година.

Бр. 08-2658
1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ИЗМЕНИ

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), во член 1, став 1 износот „4.400.000.000“ се заменува со износот „4.520.000.000“ и во став 2, точка 1 износот „3.059.000.000“ се заменува со износот „3.179.000.000“.

Член 2

Во член 3, — Биланс на приходите и расходи-те на Републичкиот буџет за 1979 година:

— во оддел I. Приходи, во точка 1 — Непосредни изворни приходи, Вид 01 — Данок на доход на организациите на здружениот труд, во формата на приходите 01-1 — Данок на доход на организациите на здружениот труд износот „390.000.000“ на двете места се заменува со износот „440.000.000“, а вкупниот износ на изворот на приходите на Вид 01 „390.000.000“ се заменува со износот „440.000.000“.

— во оддел I. Приходи, во точка 1 — Непосредни изворни приходи, Вид 03 — Данок на промет на производи и услуги во прометот и на прометот на недвижности и права, во формата на приходите 03-1 — Основен данок на промет на производи, износот „2.110.000.000“ се заменува со износот „2.180.000.000“, а вкупниот износ на изворот на приходите Вид 03 „2.495.000.000“ на двете места се заменува со износот „2.565.000.000“.

— во оддел I. Приходи во ставката „Вкупно непосредни изворни приходи“, износот „3.059.000.000“ се заменува со износот „3.179.000.000“, и на крајот на одделот во ставката „Вкупно“ износот „4.400.000.000“ се заменува со износот „4.520.000.000“.

— во оддел II. Расходи, основна намена 04 — Поттикнување развојот на стопанството и поттикнување побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, Распоредна група 04-2 — Компензации, премии, регреси и надоместоци, износот „230.000.000“ се заменува со износот „350.000.000“, а вкупниот износ на основната намена 04 „277.350.000“ на двете места се заменува со износот „397.350.000“.

— во оддел II. Расходи, во ставката „Вкупни расходи (од 01-09)“ износот „4.400.000.000“ се заменува со износот „4.520.000.000“.

Член 3

Во член 4, Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии:

— во Основната намена 04 — Поттикнување развојот на стопанството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, позиција 119 поблиска намена 04-2 — Средства за регреси, премии и компензации, износот „230.000.000“ на двете места се заменува со износот „350.000.000“.

— во ставката — Вкупно раздел 10 (позиции од 104 до 123) износот „934.119.000“ се заменува со износот „1.054.119.000“, и

— во ставката — Рекапитулација на разделот, износот „924.567.000“ се заменува со износот „1.044.567.000“, а износот „934.119.000“ се заменува со износот „1.054.119.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

440.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стапки на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година.

Бр. 08-2674
1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА****Член 1**

Во Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 35/78, 41/78 и 22/79), во член 1, став 2, во ред 13 и 14, зборовите: „производство на кожни обувки и галантерија и преработката на каучук“, се заменуваат со зборовите: „производство на железо и челик“, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а основните организации на здружениот труд од производството на хемиски влакна и пластични маси, производството на основни индустриски органски и неоргански хемикалии (додецил-бензол, линиарен алкил бензол, монохлороцентна киселина, хлор, натриум хидроксид и солна киселина), производството на синтетички детергенти и производството на хемикалии за земјоделството (инсектициди, фунгициди и хербициди), производството на кожни обувки и галантерија и преработката на каучук, плаќаат данок на доход по стапка од 0,5%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

441.

Врз основа на член 92 став 2 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ И ЗА РАМКИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА**

1. Основните насоки и рамки на економската политика на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година имаат за цел во подготовката на Општествениот план на Републиката и на плановите на другите носители на планирањето, врз досегашните согледувања, да дадат основни информации за можните глобални правци на развојот и да ги дадат основните рамки на економската политика.

2. Тргувајќи од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, а посебно од начелото на истовременост и континуитет во планирањето, во подготвувањето на плановите на самоуправни организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници, со самоуправни спогодби и договори за основите на плановите ќе се врши утврдување на заедничките интереси и цели на развојот и усогласување на целината на општествената репродукција.

Самоуправното спогодување и договорање за основите на плановите претставува суштествена претпоставка за самоуправно утврдување на заедничките интереси и цели на развојот и за што по-

успешно насочување и усогласување на тековите на општествената репродукција. Усогласувањето на поединечните и утврдувањето на заедничките интереси на општествено-економскиот развој во процесот на спогодување и договорање, треба да се засновува врз демократско одлучување и остварување на самоуправни права на работните луѓе и граѓаните.

I

1. Во подготвувањето на плановите, а во тие рамки и во подготвувањето на самоуправни спогодби и договори за основите на плановите, неопходно е да се појде од постигнатите резултати во остварувањето на тековните среднорочни планови, појавените проблеми и согледаните можности за идниот развој.

Во тековиот среднорочен период е постигнат натамошен напредок во општествено-економскиот развој на земјата и Републиката. Во овие рамки остварен е натамошен развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи. Се остварува релативно динамичен стопански растеж, што обезбедува соодветна реализација и на другите цели и задачи на развојот. Донесени се поголем број од системските закони, што обезбедува поцелосна изградба на стопанскиот систем, а постигнати се и други резултати.

Истовремено развојот е придружен и со определени проблеми кои ќе бараат напори за нивно решавање. Се уште не се совладани примарните причини за нестабилните стопански текови. Интензитетот во динамиката на стопанскиот растеж на Републиката сè уште не овозможува отворање на процес, врз трајна основа, за намалување на релативните разлики во нивото на развиеноста во однос на поразвиените републики и автономните покраини во земјата; сè уште постојат определени структурни диспропорции, особено меѓу примарното производство и преработувачките капацитети, и недоволна застапеност на производството, особено од комплексот во металопреработувачката и електроиндустријата и некои други дејности.

Динамиката на стопанскиот растеж многу е условена и од платнобилансните тешкотии на земјата и од ограничените енергетски можности.

Потребите од вработување и натаму се значително поголеми од можностите и проблемите на вработувањето постојано се едни од најактуелните во развојот.

Присутна е и тенденција на влошување на пропорциите во распределбата на доходот и опаѓање на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството, како и бавен процес на растежот на квалитативните фактори во стопанисувањето.

2. Тргувајќи од резолуциите на XI конгрес на СКЈ и на VII конгрес на СКМ, од Основните насоки и рамки на економската политика на општествено-економскиот развој на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, од Основите на заедничката политика на долгорочниот развој на Социјалистичка Република Македонија до 1985 година, како и од остварените резултати и проблеми во досегашниот развој, од заеднички интерес ќе биде со општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1981 до 1985 година; да се оствари: поцелосно оживотворување на самоуправни социјалистички односи врз доследна примена на стопанскиот систем и овладување на работниците со целината на општествената репродукција; проширување на материјалните услови за општествен живот и работа на работните луѓе, со остварување натамошна трансформација на стопанската и гранската структура на производството и со постигање квалитетен повисоко ниво на организираност на здружениот труд во областа на материјалното производство и општествените дејности; постигање повисок степен на економска стабилизација заснована врз

поекономично производство, поусогласени стоквно-парични односи на пазарот и поусогласени односи во тековните на репродукцијата; да се обезбеди динамичен развој во сите подрачја во Републиката, посебно во стопански недоволно развиените и натамошно јакнење на одбранбената способност на земјата, безбедноста и самозаштитата.

II

Остварувањето на натамошен развој на социјалистичките самоуправни односи во здружениот труд во сите сфери на општествениот живот и во идниот период ќе претпоставува севкупната активност да биде насочена кон организирано дејствување во непосредната општествена практика, кон забрзување на процесите во развојот на општествено-економските односи во духот на Уставот и Законот за здружениот труд.

1. Тежиштето на активноста ќе треба да се пренесе врз суштинските прашања на економската и самоуправната положба на основните организации и на принципите и критериумите за уредување на меѓусебните доходни односи во процесот на репродукција, врз доследното остварување на заедничките самоуправни планови и програми за работа и развој и врз конкретната разработка на неопходните мерила за формирање на заеднички приход и доход и нивната распределба.

(1) Планирањето на развојот и здружувањето на трудот и средствата врз доходни основи треба да биде основа за меѓусебно поврзување на организациите на здружениот труд и доходот, по основ на резултатите на трудот и тоа ќе треба да стане основен двигател за подобра организираност, повисока продуктивност на трудот и поефикасно стопанисување.

Со здружувањето на трудот и средствата и деловното поврзување во поразвиени облици, ќе треба поефикасно да се усогласуваат поединечните, заедничките и општите интереси во наредниот период и тоа треба да претставува императив за остварување на плановите за развој и за максимално ефектуирање на материјалните и кадровските потенцијали, за зголемување на доходноста и акумулативноста, за самоуправно поврзување во рамките на вкупното југословенско стопанство и поорганизирано и поефикасно вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Здружувањето на трудот и средствата се наложува и како услов за поефикасно решавање на проблемите во врска со обезбедувањето на средствата за проширена репродукција, за рационална употреба на акумулацијата и за заедничко финансирање на инвестиционите зафати, за поголема сигурност и стабилност во производството и за решавање на другите проблеми во тековната репродукција врз основа на заедничките интереси и заради зголемување на вкупната ефикасност на општествениот труд.

Со самоуправните спогодби и договори за основите на плановите и со плановите, треба да се обезбеди работниците во здружениот труд да ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во стекнувањето на доходот и во неговото распоредување, да располагаат со доходот и со средствата на општествената репродукција во целина и самостојно да ги уредуваат меѓусебните односи во процесот на здружување на трудот и средствата.

(2) Ќе треба да се засили и содржински да се збогати активноста за самоуправно организирање и за уредување на односите во постојните и во нови работни и сложени организации на здружен труд и во техноекономските системи во Републиката. Тоа особено се однесува на организациите и дејностите од посебен интерес за општиот развој (електростопанството, поштите, железниците, крупните интеграциони системи, здравството итн.).

(3) Во наредниот период е неопходно да продолжи и да се конкретизира активноста за доградба и доследно оживотворување на банкарскиот, монетарно-кредитниот и вкупниот финансиски систем и за натамошно суштинско менување на односите во банките и во другите финансиски асоцијации на здружениот труд.

Неопходно е да се обезбеди новите односи да се темелат врз непосредното самоуправно здружување на трудот и средствата како доминантен однос, во чија функција треба да се обезбеди и соодветна поставеност, место и улога, пред сè на основните и интерните банки.

(4) Здружениот труд е неопходно побрзо да се организира за преземање на задачите, обврските и одговорностите на подрачјето на економските односи со странство, во согласност со договорената политика. Носителите на планирањето со самоуправните спогодби и договори за основите на плановите и со плановите ќе ги усогласуваат интересите и ќе преземаат обврски на подрачјето на економските односи со странство, а посебно во врска со извозот и увозот на стоки и услуги, приливот и одливот на девизи и со кредитните односи со странство. На таков начин пореално ќе се усогласуваат вкупните потреби и можности, а здружениот труд ќе стане основен носител на правата и обврските во оваа област, со што ќе преземе одговорност за остварување на платнобилансната позиција на Републиката во рамките на платниот биланс на земјата.

2. Делегатскиот систем и натаму ќе биде широка база за самоуправно организирање на општеството и за демократско одлучување на работниците и работните луѓе по сите битни прашања од економскиот и општествено-политичкиот живот. Во согласност со ова, во организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници и во другите самоуправни организации и заедници ќе треба да се обезбеди поделосно влијание на работните луѓе и граѓаните врз управувањето со сите општествени работи. Следниот петгодишен период ќе претставува период во кој треба да се оствари натамошна демократизација на општествено-политичките односи со творечка примена на колективната работа и одговорност.

III

1. Со оглед на нивото на развиеност на Републиката и отворените прашања на денешната етапа на развојот, остварувањето на динамичен стопански растеж во стабилни услови ќе биде неопходен услов за натамошен и поусогласен општествено-економски развој на Републиката. Ориентацијата во оваа насока ја условуваат повеќе фактори. Во овие општи рамки стои нагласена потребата врз основа на вкупните напори, да се овозможи побрз развој на Републиката и намалување на релативните разлики во нивото на развиеност во однос на поразвиените републики и автономни покраини во земјата, кои сè уште се значајни. Неопходноста од натамошен релативно висок пораст на производството и услугите ја наметнува и потребата од создавање на простор за натамошно релативно високо и попродуктивно вработување на работоспособното население, условено особено од кумулираната работна сила што бара вработување, посебно школуваните кадри, враќањето на работниците од привремена работа во странство и сè уште значајниот трансфер на земјоделското население.

Тргувајќи од досега согледаните услови и можности на развојот на периодот од 1981 до 1985 година, се цени дека општествениот производ во вкупното стопанство би требало да биде зголемуван по стапка на годишен пораст од 7,5 до 8%.

2. Динамичниот развој претпоставува да се оствари натамошно зголемување на производството и услугите во сите стопански дејности и ната-

мошна трансформација на стопанската и гранската структура на стопанството.

Промените во стопанската и производната структура треба да доведат до проширување на дејностите со ново производство и активности, со нова техника и технологија, со нова и поразвиена организација на работата, и до зголемување на доходот, продуктивноста на трудот и воопшто на вкупните можности на стопанството.

Овие промени и натаму треба да бидат остварувани во процесот на забрзана индустријализација на Републиката. Иако овој процес има пошироко значење, тој во основа подразбира и натаму да се остварува континуиран и интензивен развој, пред сè, на индустријата, како најдинамична компонента на вкупниот стопански развој и основен двигател на промените во стопанската структура, што е услов за постигање и на повисоко ниво на развиеност. Натамошен значаен фактор за трансформација на стопанската структура треба да биде и развојот на терцијарниот сектор. Видно влијание врз вкупниот развој ќе треба да има развојот и на земјоделството. Интензивниот растеж на земјоделското производство и развојот на социјалистичките општествено-економски односи на село ќе бидат значајни претпоставки за стабилност во производството и вкупниот развој.

3. Во напорите за натамошни квалитативни промени во стопанската и производствената структура, неопходно ќе мора да се тргнува од потребата за повисока валоризација на домашните ресурси, за постепено ослободување од увозот на одделни сировини и репродукциони материјали, за зголемување на производството со поголема доходност, за економско активирање на работоспособното население, за зголемување на извозот и развивање на економските односи со странство врз потрајна основа. Истовремено ќе биде неопходно оваа ориентација да тргнува и од потребата за обезбедување на побрз развој на сопствена наука и технологија, со истовремена ориентација кон создавање на поповолни услови за побрзо пренесување, поширока примена и поефикасно користење на научните и технолошките دستигања на индустриски поразвиените земји.

(1) Диверзификацијата и збогатувањето на стопанската структура во наредниот период ќе бара со мерките и активностите од сите носители на планирањето и на економската политика да се обезбедува побрз развој на соодветните дејности.

Натамошниот брз и стабилен развој на индустријата ќе биде неопходно да се остварува со поголема усогласеност со енергетските можности на Републиката, посебно со можностите за обезбедување на електрична енергија и течни горива и со позабрзано проширување на производството, кое има релативно повисоки ефекти врз платнобилансата и девизнобилансната позиција на Републиката во единствената проекција на платниот и девизиот биланс на Југославија.

Развојот во основа ќе треба да се потпира врз повисока валоризација на високовредните минерални ресурси и преку оптимализација, техничко-технолошко и организационо иновирање на постојните потенцијали и нивно натамошно проширување со изградба на нов индустриски потенцијал.

Развојот на производството на сировини од заднички интерес е да биде насочен, пред сè, кон постапно решавање на проблемот на покривање на потребите на веќе изградените преработувачки капацитети во индустријата, а особено во црната и обоената металургија и хемиската индустрија и со тоа да се обезбеди супституција на увозните сировини и да се прошири производството за извоз.

Во наредните пет години во центарот на развојната ориентација во индустријата изразита предност ќе треба да му се даде на развојот на производството на металската, електроиндустријата и електрониката и на производството на други-

те индустриски гранки кои, користејќи ги во поголема мерка резултатите на современата наука и технологија, на помало количество материјал валоризираат повеќе тековен високостручен труд, доход и девизен ефект. Со забрзано ширење на овој вид на производство ќе треба да се обезбеди поголемо вклучување на индустријата од Републиката во пошироката поделба на трудот во земјата и во странство и да се изврши позначајна промена во индустриската структура. Одредено место е потребно да добие и производството на неметали и индустријата на градежни материјали, производството на градежни елементи од дрво кои по својот обем, вид и квалитет на подолг рок претставуваат мошне широка основа за развој на индустријата во Републиката.

(2) Во наредниот период треба да се обезбеди стабилно зголемување на земјоделското производство заради задоволување на редовните потреби на населението, создавање на потребни резерви и обезбедување на поголеми количества земјоделски производи за пласман на домашниот пазар и за извоз.

Значењето на анималните производи во исхраната, растечките потреби и дефицитарноста во овие производи упатуваат на тоа и понатаму да се обезбедува побрз развој на сточарството. Притоа, тежиштето треба да биде ставено на зголемување на производството на месо и млеко.

Во рамките на полјоделството ќе биде неопходно да се обезбеди натамошно ширење на интензивните култури, но истовремено и да се одржи производството на лебни жита на потребното ниво. Од посебно значење ќе биде производството на индустриските култури да се усогласи со потребите и со изградените капацитети за преработка. Тоа се однесува, пред сè, на сончогледот, шеќерната репка и афионот. Со оглед на важноста на економијата на Републиката, значајно место треба да му се даде и на тутунот, а одредено внимание и на памукот.

Во градинарството ориентацијата треба да биде кон зголемување на среднораното и доцното производство на отворено, за масовна потрошувачка и за преработка, како и кон раното и доцното производство во заштитен простор, за да се обезбеди поредовно снабдување на пазарот со свеж зеленчук. Покрај масовните култури (доматите, пиперките, зелката и др.), во идниот развој на производството позначајно место треба да добијат раните култури (ран компир, рана зелка и др.), потоа боранијата, прашокот, гравот и компирот како основни прехранбени производи.

Ориентацијата ќе треба да биде и кон натамошен интензивен развој на овоштарството и лозарството, што претпоставува подигање на нови плантажни овошни и лозови насади и истовремено интензивно користење на подигнатите насади. Во изборот на видот и на сортиментот се смета дека предност треба да имаат јаболката, крушите, квалитетните коскести видови и јатчестото овошје, а од прозјето квалитетните трпезни и вински сорти.

Натамошниот развој на земјоделството треба да биде обезбеден со побрз развој на општествениот сектор на земјоделството, со општествено-организирано производство на индивидуалните стопанства преку различни форми на здружување на земјоделците и поинтензивно користење на земјоделските површини.

(3) Во шумарството, градежништвото и во дејностите од терцијарниот сектор развојот ќе треба да се насочи кон нивно оспособување за поефикасно извршување на поголем обем и изменет вид на производство и услуги.

Развојот на шумарството треба да се насочи кон регенерација и реконструкција на постојниот шумски фонд да се зголеми обемот на подигање на плантажи од брзорасни, иглолисни и широколисни шуми и кон порационално користење на дрвната маса.

Од пошироко значење ќе биде да се интензивира и пошумувањето на голмиците.

Натамошното развивање и приспособување на градежната оператива ќе треба да се засновува врз ориентацијата на покомплексно изведување на објектите и потесна спрега и поголемо ангажирање на индустриските и занаетчиските капацитети за заедничко изведување и опремување на објектите.

Во натамошниот процес на проширување и модернизација на прометните и сместувачките капацитети во трговијата тежиштето треба да се насочи кон проширување и унапредување на мрежата и прометот со земјоделско-прехранбени производи, капацитетите за сместување на пазарните и стратешките резерви и мрежата за пласман на земјоделски и индустриски производи во други подрачја во земјата.

Развојот на туризмот и во наредниот петгодишен период ќе има посебно значење и ќе продолжи да се остварува на пошироко подрачје на Републиката. Во овие рамки ќе треба да се обезбеди натамошен развој на стационарниот туризам во езерските, планинските и бањските места. Напредно со развојот на стационарниот туризам од интерес е да се создаваат услови за натамошен развој и на транзитниот туризам, здравствениот, спорско-рекреативниот и излетничкиот туризам во помалите места.

Од посебно значење ќе биде да се создаваат поповолни и постабилни услови за забрзан и посестран развој и на малото стопанство. Развојот на ова стопанство и натаму треба да се одвива како дислоциран и органско поврзан кооперативен дел на поголеми производствени организации, како самостојни производствени единици што кооперираат со поголемите организации и како производствени и услужни организации што задоволуваат одредени потреби на населението и стопанството. Тоа ќе треба да се засновува, покрај другото, врз побрзиот развој на личниот труд со средства во сопственост на граѓаните, основање на договорни организации на здружен труд, особено во дефицитарните услужни дејности и врз ширењето на капацитетите на соодветни услужни дејности и во помалите населени места.

4. За натамошниот општествено-економски развој битна компонента ќе биде и обезбедувањето на стабилен и усогласен развој на општествените дејности.

Врз развојот на општествените дејности ќе треба да се создаваат можности за задоволување на зголемено ниво и нови облици на заеднички потреби.

Развојот на општествените дејности треба да биде во непосредна врска со материјалната основа на стопанството и реалните можности и потреби на Републиката.

(1) Обезбедување на стопанството и општествените дејности со потребните кадри и подигање на образовноста на населението воопшто ќе се овозможи со редовно образование и низ работа и со процес на постојано усогласување со потребите на здружениот труд и општеството во целина, врз ефикасни и рационални основи.

Тргнувајќи од веќе достигнатиот степен на опфатеност на децата и младината во редовното образование и очекуваните движења на училишните генерации, во наредниот период активноста ќе треба да биде насочена особено кон создавање на услови за задоволување на проширените потреби од предучилишно воспитание и образование и од насочено средно образование. Со поголем интензитет ќе треба да се остварува задолжителното основно образование, како и да се решава и проблемот на неписменоста и недооформеното основно образование, особено кај работноспособното население.

Воспитно-образовната дејност и во идниот период треба да продолжи со веќе започнатото реформирање на целокупното образование и диспер-

зија на училишните институции како долгорочен процес. Притоа активноста треба да се насочи кон рационализација и осовременување на воспитно-образовната работа, зголемување ефикасноста на системот, кон оспособување на младите и возрасните за работа и творечки однос кон работата, подигање на стручното и идејното ниво на наставничкиот кадар, создавање на еднакви услови за работа на училиштата во недоволно развиените подрачја и друго.

(2) Со мрежата на културните организации, кои во изминатиот период видно се проширени и материјално и кадровски зацврстани, како и врз нивниот натамошен развој, се создаваат нови можности за афирмација на творештвото во сите подрачја на културата, како и за забрзан развивање и ширење на културните самоделности во сите области на здружениот труд, во месните заедници, а посебно на децата и младината, и за постигање на висока активност во остварувањето на меѓурепоубличката културна соработка и културната соработка со странство за презентирање и афирмација на нашите културни вредности во земјата и во светот.

Од значење ќе биде да се обезбеди порамномерен културен развој во сите региони на Републиката и развој на општествениот културен стандард, односно да се подобрува културата на трудот и културата на живеење од месните заедници до големите урбани целини, а одделно преку создавање на објекти и развивање на активности во нив да се задоволуваат културните потреби. За остварување на овие цели од значење ќе биде активността да биде насочена кон: стимулирање на уметничкото и културното творештво; натамошно реализирање на долгорочните програми за заштита и ревитализација на спомениците на културата; продолжување на археолошките истражувања; растеж и збогатување на издавачката дејност и филмското производство; ширење на библиотечната мрежа и доближување на книгата кон читателот; натамошен развој на архивската, музејската и сценско-уметничката дејност; унапредување на дејностите на домовите на културата и осовременување на кино мрежата, како и натамошен развој на радиото и телевизијата.

(3) Во наредниот период ќе треба да се обезбеди позабрзан развој и на физичката култура. Тоа треба да се оствари преку омасовување на активностите на физичката култура особено меѓу децата и младината, како и преку поголема примена на спортот кај вработените за нивно рекреирање, обновување на работните способности и за активен одмор. Тоа ќе претпоставува да се развива физичкото воспитание на учениците и студентите и системот на спортските активности врз аматерска основа, да се организираат рекреативно-спортски натпревари на работничката младина и младината на село и на работните луѓе во организациите на здружениот труд и месните заедници. Притоа ќе биде неопходно да продолжат активностите за развој на врвниот спорт.

(4) Со изградбата и функционирањето на објектите за техничка култура и спомен-домовите на културата истовремено ќе треба да се создаваат и можности организациите на техничката култура да остварат проширена активност за подигање степенот на техничката култура и нејзино омасовување и со тоа тие да станат фактори на ширењето на научните сознанија и техничките знаења.

(5) На здравството ќе треба да му се даде посебно место во идниот развој. Преку развојот на мрежата и зголемувањето на кадрите ќе треба да се обезбедат услови за остварување на зголемен обем на здравствена заштита на населението, особено за спроведување на примарната здравствена заштита на сите региони и подрачја во Републиката и обезбедување на повисок стандард на здравствена заштита.

Поврзано со ова, и во идниот период ќе биде потребно да се проширува мрежата на здравствените организации, особено мрежата на објектите од превентивен карактер, здравствените станици на село, амбулантно-поликлиничките, диспанзерските и болничко-стационарните капацитети. Тоа треба да се остварува водејќи сметка за потребите и интересите на работните луѓе и граѓаните од превентивна здравствена заштита, како и од изменетата патологија на болестите. Притоа здравствената заштита ќе треба да се остварува понепосредно во месните заедници и во организациите на здружениот труд преку нивната потесна поврзаност. Со тоа здравството ќе треба да биде оспособено да дејствува и да дава еднаков стандард на здравствена заштита во сите подрачја на Републиката. За таа цел треба да се обезбеди подоследна примена на принципите на солидарност и заемност и да се изгради целосна концепција за регионална организација и функционална поврзаност на здравствените организации во Републиката; да се разработат стандарди и нормативи на здравствените услуги и категоризација на здравствените работни организации според потребите, интересите и можностите на здружениот труд и на општеството во целина.

5. На проширувањето на материјалната основа на трудот, со развојот на енергетиката, сообраќајот, водостопанството и другите дејности од стопанската инфраструктура, и во наредните пет години ќе биде неопходно да му се даде посебно место. Тоа ќе претставува сложена и крупна задача, за чија реализација ќе биде неопходно со средства и други напори да се ангажираат сите организации на здружениот труд и населението.

(1) Во Републиката и во наредниот период, и тоа за подолго време, ќе бидат актуелни проблемите сврзани со обезбедувањето на потребните количества на енергија, посебно на електрична енергија, со менувањето на структурата на изворите на енергија и со нејзината порационална потрошувачка. Тоа ќе бара натамошни значајни напори, особено за обезбедување на нови извори на електрична енергија. Ова ќе треба да се остварува со натамошна реализација на Програмата за изградба на електроизвори во Републиката, која ќе се пренесе од претходниот период. Притоа ќе биде од интерес да се испитаат можностите за стабилно и рационално снабдување со електрична енергија и од други извори во земјата. Соодветно внимание треба да му се даде и на развојот на малите хидроцентрали.

За менување на структурата на потрошувачката на енергија од значење ќе биде, преку реализацијата на Програмата за гасификација, да се обезбеди повисока употреба на гас.

За забрзано решавање на прашањето на енергетиката ќе биде потребно да се продолжи со комплексно истражување на енергетски извори во Републиката и да се изготви долгорочна проекција за развој и употреба на различни енергетски ресурси.

(2) Со оглед на сушните услови во Републиката, потребите од наводнување сè уште се големи. Освен тоа, во постојан и брз растеж се и потребите од вода за населението, индустријата и за други цели. Поради тоа неопходно е и натаму да се создаваат услови за подобрување на водниот режим и рационално користење на водните ресурси и да се решава прашањето на водоснабдувањето на населените места.

Со натамошниот развој на водостопанството треба да се обезбеди повисок степен на оспособеност за употреба на изградените системи за наводнување и да се овозможи изградба на нови хидромелиоративни системи, за што постојат доста иницијативи во Републиката. Притоа од значење ќе биде соодветно место да се даде и на изградбата на мали акумулации за наводнување, посебно

во ридско-планинските подрачја, и на акумулациите кои истовремено го решаваат прашањето и на водоснабдувањето на населените места.

Развојот на водостопанството треба да се остварува и со пошироко уредување на пороите и регулирање на речните корита, со цел за заштита од ерозија и поплави, како и со поголема организираност на водостопанските организации, развивање и усовршување на општествено-економските односи во нив, самоуправно поврзување и интересно организирање на сите заинтересирани субјекти во областа на водостопанството.

(3) Развојот на сообраќајот треба и натаму да се обезбедува со усогласен развој на одделни гранки од сообраќајот во согласност со потребите на вкупниот развој, поврзување со другите дејности врз нови основи и битно подобрување на квалитетот на услугите. Тоа ќе треба да се засновува врз натамошно општествено рационално користење на мрежата, објектите и сообраќајните средства, потоа со модернизација на транспортните и другите капацитети, со воведување и примена на нова технологија во транспортните процеси, при што сообраќајот треба да го губи гранскиот и да добива комплексен карактер.

Развојот на сообраќајот треба да се усогласува и со потребите од јакнење на општонародната одбрана на земјата.

Во железничкиот сообраќај, според фреквенциите на одделни линии, неопходно е да се продолжи со натамошни зафати за модернизација и проширување, при што од општ интерес ќе биде приоритетно значење да му се даде на вградувањето на сигнално-сигурносни уреди, капиталниот ремонт и електрификацијата на линиите, со цел да се оспособат за поголем оскиноски притисок и поголеми брзини.

Развојот на патната мрежа ќе треба да се остварува со подобро и поефикасно одржување на постојната мрежа и со натамошна модернизација и изградба на нови патни правци. Во овие рамки од општ интерес ќе биде приоритетно значење да добијат патните правци и зафатите кои обезбедуваат зголемување на пропусната фреквенција на патот и поголема сигурност на патот во сообраќајот.

Јавниот друмски сообраќај е неопходно да се остварува со натамошно поекономично искористување на расположливите капацитети, специјализација и проширување на превозните средства, како и со развој на сите други придружни објекти потребни за негово редовно функционирање и опслужување.

Во наредниот период посебен акцент треба да му се даде и на развојот на воздушниот сообраќај.

Во натамошниот развој на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај ќе треба да се овозможи поефикасно вршење на услугите и тоа на зголемен број корисници. Тоа ќе треба да се обезбеди со осовременување и проширување на постојната поштенско-телеграфско-телефонска мрежа и изградба на нови капацитети. Притоа понагласено место и натаму се смета дека треба да добие развојот на телеграфско-телефонскиот сообраќај.

6. И во наредниот период е неопходно сите носители на планирањето да водат политика на побрзо вработување и да преземаат соодветни мерки, преку проширување на работните места и замени на природниот одлив на вработените во општествениот сектор, како и со развој на терцијарните дејности врз основа на личен труд да се создадат можности за активирање на идниот прираст на работоспособното население, намалување бројот на невработените, посебно на лицата со завршен одреден степен на образование, прифаќање на работниците што се враќаат од привремена работа во странство и одреден натамошен трансфер на земјоделското население. Тоа ќе претставува вработување

теноста во општествениот сектор да се зголеми со годишна стапка на пораст од околу 3,5%, при што ќе треба да се обезбедат услови за позабрзано вработување на женската работна сила.

Од посебно значење ќе биде да се обезбедат и услови за поиздначена вработеност на работоспособното население во сите подрачја во Републиката и општините и со тоа да се одбегне нејзиното нерационално разместување.

7. Со проширување на материјалните услови за општествен живот и работа на работните луѓе треба да се создаваат услови и за натамошен растеж на животниот стандард и социјална сигурност на населението.

(1) Развојот треба да биде остварен врз натамошен реален пораст на средствата за лична потрошувачка и на средствата за развој на општествениот стандард.

Личната потрошувачка треба особено да се потпира врз натамошниот реален пораст на личните доходи на вработените во општествениот сектор, врз порастот на продуктивноста на трудот и доходот и другите квалитативни фактори на работењето. Значајно место треба да имаат и другите примања на населението.

Во рамките на развојот на општествениот стандард и натаму значајно место треба да и се даде на станбената изградба. Со мерките и активностите треба да се создаваат услови за забрзано решавање на нерешените станбени прашања на населението. Ова претпоставува соодветно да се зголеми и комуналните фондови.

(2) Со порастот на вработените во општествениот сектор ќе се зголеми бројот на корисниците на здравствената заштита по основ на работничко осигурување, и тоа пред сè со зголемување бројот на активните осигуреници. Со тоа и со дополнителни напори треба да се обезбеди целосна здравствена заштита на сето население.

Проблемот на високата смртност на доенчињата и малите деца и санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба сè уште се актуелни особено во оделни региони на Републиката. Поради тоа треба да се продолжи и со активностите за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца, особено на селските подрачја, и подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во Републиката.

(3) Општествената грижа за децата, како составен дел на општествениот развој и значаен фактор во задоволувањето на потребите на здружениот труд, семејствата и општествената заедница во целина, и натаму треба да претставува задача од посебно значење.

Во идниот период ќе биде неопходно да се развиваат формите на грижа за децата. Притоа, во согласност со условите и можностите и врз солидарна основа, треба да се обезбеди формите на грижа за децата да бидат достапни пошироко за сите деца; да се обезбеди порационално вложување на средства за овие потреби и да се обезбеди соодветен квалитет на згрижувачката, здравствената и воспитно-образовната работа на децата. Со проширувањето на капацитетите за непосредна детска заштита треба да се овозможи поголем опфат на децата во нив.

Додатокот на деца, како облик на општествена помош на децата во семејствата со пониски примања, ќе се настојува и натаму да го задржи своето економско-социјално значење.

(4) Развојот на социјалната заштита треба да обезбеди поцелосен опфат и покомплексна заштита на лицата што се нашле во положба на социјална потреба и да се зајакне активноста на превентивен план од сите субјекти, за навремено откривање и спречување на причините кои придонесуваат за настанување на социјални појави и проблеми.

Истовремено ќе се создаваат услови за подобрување нивото на заштита на материјално необезбедените лица и членовите на нивните семејства, децата без родители и родителска грижа, воспитно запустените деца и младинци, лицата со психофизички недостатоци и нивно соодветно оспособување и вработување во организациите на здружениот труд, како и развој на стручните служби за социјална заштита и кадрите за социјална работа.

Посебно внимание би требало да се обрне на подобрувањето на севкупната положба на старите лица. Ќе биде неопходно да се изгради и доследно да се реализира систем на општествена заштита, кој ќе доведе до поголема хуманизација на животните услови на старите лица. Тоа ќе треба да се обезбеди преку подобрување на нивниот стандард, на условите за живот во семејната средина, домашно лекување и нега, како и формирање на поголем број гериятриски и други установи за нега и сместување на овие лица.

(5) Во периодот до 1985 година ќе се зголеми бројот на лицата што ќе стекнат право на пензиско и инвалидско осигурување. Со обезбедување на овие права истовремено би требало да се усогласува и унапредува системот на пензиско и инвалидско осигурување. За намалување на инвалидизација ќе продолжиат мерките на превентива, рехабилитација и оспособување на инвалидизираните лица за нивно продуктивно вработување. Заштитата на животниот стандард и материјалната и социјалната сигурност на пензионерите и натаму треба да се остварува со соодветна политика на постојано усогласување на пензиските примања, со побрза изградба на објекти за дневен одмор, рекреација и закрепнување на корисниците на пензија со соодветен материјален стандард и други установи од ваков вид.

(6) Ќе треба да се продолжи и со активностите за натамошно унапредување и проширување на формите за заштита на учесниците во НОВ, воените инвалиди и членовите на нивните семејства, за усогласување на системот на основни и дополнителни права, како и на обезбедување на другите потреби што претставуваат трајна обврска за обезбедување на нивната економска и социјална сигурност.

8. Проширувањето на надворешнотрговската размена и воопшто унапредувањето на економските односи со странство и натаму треба да биде во функција на општествено-економскиот развој, на забрзувањето на технолошкиот напредок и поадекватното вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот.

Притоа, зголемувањето на извозот ќе треба да претставува основно тежиште во идниот развој на економските односи со странство.

Ова ќе бара извозот да се остварува со висока динамика од порастот на производството, што претпоставува врз потрајна основа да се насочи релативно поголем дел од производството кон извоз, а во натамошниот развој приоритет да му се даде на производството кое е помалку зависно од увозот и кое обезбедува релативно повисок девизен ефект. Соодветно место треба да им се даде и на нестоковните девизни приходи од извршените градежни работи во странство, од сообраќајните услуги во меѓународниот превоз и транзит¹ и на натамошниот развој на странскиот туризам.

Во наредниот период ќе биде неопходно да се остварува и економски оправдана замена на увозот со домашни извори, порационален и селективен увоз и поголемо штедење на увозните репроматеријали. Увезот на стоки во наредниот период треба да се движи со побавна стапка на пораст од извозот и од производството.

Покрај проширувањето на размената на стоки, од особено значење ќе биде да се обезбеди натамошно развивање на производствената и технич-

ко-технолошката соработка, индустриската кооперација, поголемата финансиска соработка и слично. Тоа треба да овозможи сè поголема примена на новини во нашето стопанство и негово поголемо вклучување во современиот техничко-технолошки прогрес во светот.

Проширувањето на размената и соработката на стопанството од Републиката со странство претпоставува да се оствари и унапреди економската соработка со сите земји и региони во светот. Во овие општи рамки понагласено место треба да добие ориентацијата кон забрзано одвивање на стопанската и друга соработка со неврзаните земји и земјите во развој. При ова од значење ќе биде да се оживотворуваат одлуките на неврзаните земји од Шесттиот самит во Хавана.

9. Остварувањето на натамошен порамномерен развој на Републиката, со развој на сите нејзини делови и со побрз развој на стопански недоволно развиените краишта, треба да претставува една од основните задачи и претпоставки за успешен развој на СР Македонија во целина.

Достигнатиот степен на развој на стопанството претставува повољна материјална претпоставка за остварување на поефикасна политика на регионален развој. Со идната ориентација кон забрзана диверзификација на производствената структура, повисока валоризација на природните богатства, финализиција и ширење на асортиманот на производството, промените во структурата на земјоделското производство, развојот на терцијарните дејности треба да се овозможи поширока територијална дисперзија на производствените капацитети и натамошен материјален развој на сите подрачја во Републиката.

Со политиката на помагање на стопански недоволно развиените краишта треба да се овозможи развојот на овие подрачја да се остварува со побрза динамика во однос на развојот на Републиката во целина, што треба да отвори процес за намалување на релативните разлики во степенот на општествено-економскиот развој меѓу поразвиените и недоволно развиените краишта во СР Македонија. Побрзиот развој и натамошното проширување на материјалната основа на стопанството во стопански недоволно развиените краишта треба да се поттикнува со мерките на економската политика за поврзување на стопанството на овие подрачја со организациите на здружениот труд од поразвиените општини и со други мерки и акции на Републиката, при што посебно значење треба да има иницијативноста и организираноста на здружениот труд и на другите носители на активност во стопански недоволно развиените краишта.

За порамномерен развој во Републиката значајно место треба да има и развојот на пограничните и ридско-планинските подрачја. Тоа треба да се остварува со уредување на просторот на овие подрачја, со изградба на сообраќајници и други објекти на стопанската инфраструктура и позабрзано развивање на стопанството и општествените дејности, како и со соодветни мерки на економската политика.

10. Во наредниот период напорите треба да бидат насочени кон елиминирање или значајно ограничување и контролирање на сите фактори на деградација на човековата околина. На таков начин треба да се остварат предуслови за порешително унапредување на човековата околина.

Заштитата и унапредувањето на човековата околина треба да добие посебно место и да се конкретизира во програмите за развој кај сите самоуправни структури.

Од општ интерес е во наредниот период да се создаваат заштитни шуми околу поголемите населби, а особено во речните сливови на сегашните голени.

11. Јакнењето на општонационалната одбрана и општествената самозаштита претставуваат заедничка задача на општествено-економскиот развој.

Во наредниот период треба да се создаваат услови за натамошен развој на територијалната одбрана со усовршување на постојните и изнаоѓање на нови облици на организираност на територијалната одбрана за нејзино натамошно кадровско и материјално техничко зајакнување и со зголемување ефикасноста на раководењето и обуката и оспособување за вооружена борба.

Треба да се обезбеди натамошен развој и оспособување и на цивилната заштита. Тоа треба да се оствари со поефикасна и проширена обука и раководење со акциите на заштита и спасување на луѓето од воените дејствија и мирновременски несреќи од поголеми размери.

Врз основа на ова треба да се обезбеди позабрзан развој и модернизација на службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, како и натамошна модернизација и проширување на системот на врски за раководење со општонационалниот отпор.

Во наредниот период треба да се оствари и зајакнатата одбранбена подготвеност на стопанството и општествените дејности. Од заеднички интерес ќе биде да се создадат можности особено за производство на финални производи, неопходни за вооружена борба и заштита на населението и забрзано создавање на резерви.

Општествената самозаштита треба да се развива врз најширока општествена основа како организирано и поврзано дејствување на сите самоуправни субјекти заради заштита на самоуправниите и другите права на работните луѓе, општествениот имот и личната и имотната сигурност на граѓаните.

12. Органите на државната управа со својата работа ќе придонесуваат за натамошно развивање и јакнење улогата и самоуправната положба на работниот човек и сите облици на неговата самоуправни, општествена и политичка организираност и ќе се ангажираат за доследно остварување и развивање на делегатскиот систем со остварување на делегатски односи во сите области и форми на општествено организирање и одлучување.

Во овие општи рамки, преку подобрувањето на организацијата и методот на работење, ќе се остварува поцелосно и правосудната функција.

IV

1. Остварувањето на постабилни текови во општествената репродукција ќе претставува една од битните задачи, а наедно и услов за натамошен динамичен и стабилен стопански и општествен развој.

Остварувањето на поусогласени и постабилни движења во општествената репродукција треба да биде, пред сè, процес на постојано подигање на квалитативните фактори на стопанисувањето.

Во овие рамки, активност за постојано зголемување на доходот, како основен мотив во стопанисувањето на сите субјективни сили, ќе треба да се засновува врз поскономично работење, максимално користење на расположливите потенцијали, зголемување на продуктивноста на трудот, продуктивно вработување и врз подобрување на другите квалитативни фактори на развојот.

Во остварувањето на трајна стабилност во теквите на стопанските движења и во односите на општествената репродукција, решавачко влијание треба да има и самоуправниот здружување на трудот и средствата меѓу репродуктивно и доходовно зависните основни и други организации на здружениот труд во пошироки облици на организирање и по пат на самоуправно спогодување и интересно поврзување. Со ова треба да се овозможи остварување на повисока поделба на трудот и специјализација на основните организации на здружениот труд од различните фази на репродукцијата, заедничко планирање на развојот и на тековната активност, порационално користење на си-

те расположливи капацитети, примена на современи техника и технологија, поефикасно користење на кадрите, рационализација на сите видови трошоци и воопшто зголемување на вкупната ефикасност на стопанисувањето.

Од посебно значење ќе биде да се зголеми акумулативната и репродуктивната способност на стопанството и врз тоа се овозможи стопанскиот развој повеќе да се засновува врз расположливата сопствена акумулација.

Тоа претпоставува да се обезбедат поусогласени и постабилни односи во распределбата на општествениот производ, доходот и чистиот доход. Притоа е неопходно да се обезбеди повисоко учество на средствата на организациите на здружен труд во општествениот производ и доходот, а во рамките на тоа да се обезбеди поголемо издвојување на средства за проширување на материјалната основа на здружениот труд.

Во односите на распределбата на доходот издвојувањата на средствата за чисти лични доходи треба да растат во зависност од порастот на доходот, а чистиот личен доход по вработен во рамките на продуктивноста на трудот.

Средствата за намиривање на општите општествени и заеднички потреби треба да растат побавно од порастот на доходот. Во овие рамки е неопходно во зависност од специфичностите и потребите да се овозможува одредено селективно насочување на средствата за одделни видови заеднички потреби и интереси. Во зависност од потребите и заедничките интереси некои општествени дејности би можеле да се развиваат значително побрзо, но финансирањето на таквиот развој треба да се остварува со издвојување на додатни лични средства на работните луѓе и граѓаните.

Заради јакнење на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството, ќе биде неопходно да се преземаат и мерки за намалување на сите видови договорни обврски.

Решително влијание врз стабилизација на тековите во општествената репродукција ќе треба да имаат и мерките на политиката на цените заснована врз новите системски решенија и организирањето на пазарот.

2. Натомошниот развој на науката нужно треба да биде насочен кон проширување и унапредување на материјалната основа на вкупното општествено производство, односно да биде во функција на развојот на материјалните производни сили, како нивен најсуштествен составен елемент и во рамките на тоа да придонесе за подигање на индивидуалната и вкупната општествена продуктивност на трудот, како и во функција на натомошен развој и унапредување на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи.

Развојот во наредниот период во поголема мера ќе биде условен од интензивниот научно-технички прогрес и користењето на неговите резултати. Неопходно е творештвото, инвентивната дејност, пронаоѓаштвото, новаторството и рационализаторството во наредниот период да станат непосредна масовна практика на здруженото стопанство и општеството во целина и основен лост за постигање на побрз пораст и ниво на продуктивноста на трудот и ефикасност на стопанисувањето и развојот воопшто.

Оттука, натомошното унапредување на самоуправно организираната научна дејност и плановите на научно-истражувачката работа, како и примената на научните резултати треба да бидат составен дел на плановите за развој на организациите на здружениот труд. Врз таа основа треба да бидат усогласени и правците и приоритетите на научните истражувања, како и програмите и средствата што ќе се остваруваат преку самоуправните интересни заедници. Сегашниот развиен систем на самоуправни интересни заедници треба да стане место за договарање за правците и приоритетите во научното истражување според потребите на

здружениот труд и општеството во целина, за плановите за работа и развој на научните дејности во целина, за програмите за истражување, како и за здружување на средства за остварување на спогодбено утврдените програми.

3. Натомошниот развој претпоставува да се остварат и значајни инвестициони вложувања за проширување на материјалните услови за општествен живот и работа на работните луѓе.

Со инвестиционата политика поголемо внимание ќе се посвети на развојот на оние дејности кои обезбедуваат промена во материјалната структура и кои преку понагласена модернизација придонесуваат за подигање на стопанството на повисоко технолошко ниво, врз основа на што ќе се создава поголем доход и ќе се постигнува поголема продуктивност на трудот, ќе се отворат нови работни места и поголемо вработување, ќе се остварува поголема ефикасност на производствените фактори, ќе се зголемува извозот и обезбедува супституција на увозот.

Во идниот период тоа ќе мора значително повеќе да се остварува врз сопствената акумулација.

За остварување на развојот, со оглед на сè уште ограничените сопствени можности, нужно ќе треба да бидат користени и дополнителни средства од земјата и од странство. Дополнителните средства од Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и натаму ќе имаат повеќестрано значење и ефекти врз развојот на Републиката. Притоа треба да се забрза процесот на формирање на постојаните средства на Фондот на федерацијата со здружување и заедничко вложување на средствата заради остварување на развојните програми на Републиката.

Натомошното користење на странски средства треба да биде во согласност со степенот на задолженоста на земјата и можноста за плаќање во странство и со нагласена ориентација кон користење на кредити за увоз на опрема.

За проширување на материјалната основа од значење ќе биде со зголемено учество и натаму да се ангажираат и слободните средства на населението.

Со ангажирањето и користењето на средствата треба да се обезбедат поусогласени односи во репродукцијата и да се постигнат релативно повисоки ефекти врз развојот. Тоа претпоставува да се обезбеди повисока економија во користењето на средствата и инвестирањето воопшто, особено со скратување на активизациониот период на градба и примена на економско-технички решенија кои инвестицијата ја прават порационална и со повисок економски и технички учинок.

Отстранувањето на тесните грла и оптимализацијата на материјализираните потенцијали во стопанството и општествените дејности треба да има позначајно место во идната политика на инвестиционите вложувања. Исто значење треба да им се даде и на инвестициите кои ќе придонесат за забрзано остварување на предвидената трансформација на стопанската структура, особено на производството кое има релативно високи ефекти врз зголемувањето на доходот, попродуктивното вработување и подобрувањето на платнобилансоните можности.

Ангажирањето и рационалната употреба на акумулацијата треба да се обезбеди врз здружување на трудот и средствата за вложување во заеднички развојни програми. Носителите на плановите, со самоуправните спогодби и договорите за основите на плановите, тоа треба да го остваруваат со поширока примена на доходовните и подолгорочни основи.

Инвестиционите вложувања кои ангажираат значајни средства, а се сврзани со усогласување на примарното производство со изградените пре-работувачки капацитети и со проширувањето на

материјалната основа на здружениот труд со развој на енергетиката, сообраќајот и водостопанството, треба да се остваруваат со позначајно користење на додатни средства од кредити од странство и од домашни извори.

Со мерките на економската политика треба да биде поддржувана инвестиционата активност што води кон промена во материјалната структура; поделба на трудот; специјализација на производството и кооперација во земјата и странство по пат на здружени средства и заедничко вложување; синхронизирано усогласување на комплексните развојни програми за здружени средства на производителите и корисниците и порационална употреба на акумулацијата со пошироко здружување на средствата и трудот.

Здружувањето на трудот и средствата е неопходно да се остварува врз поширока основа со вклучување на сите заинтересирани во репродукциониот циклус. На овој начин ќе се обезбеди доходно поврзување на трудот и средствата што претставува битен услов за заедничко остварување на поставените цели и надминување на кредитните односи во финансирањето на проширената репродукција.

4. Средствата за намирување на општите општествени и заеднички потреби треба да растат со побавен пораст од порастот на општествениот производ во вкупното стопанство и издатоците за овие потреби треба да се движат во рамките на реалните материјални можности на Републиката.

Со политиката на финансирање и користење на расположливите средства треба да се отстранува прекумерното и антиципативното трошење на средствата, а наедно да се оневозможи и зголемувањето на даночните обврски од доходот на организациите на здружениот труд.

Со средствата на Републиката, покрај расходите за основната дејност на органите на управата, ќе се финансираат и одделни посебни намени. Од буџетот и другите средства на Републиката треба и натаму да се обезбедуваат соодветни средства: за одредени интервенции во стопанството (во вид на компензација на цените на одделни репродукциони материјали, надоместок за бенефицирани камати по користени кредити, плаќање на премии, компензации и регреси и за други олеонувања и намени); за финансирање на одделни намени од заедничката потрошувачка, пред сè од здравствената, социјалната и инвалидската заштита и за финансирање градбата на одделни објекти од стопанските дејности, пред сè во образованието и здравството, како и други оправдани потреби што се од заеднички интерес за Републиката.

Со средства на Републиката треба да се поддржува и решавањето на одделни прашања од областа на општонародната одбрана и безбедноста.

И натаму ќе треба да се решава работниот простор, опремувањето и модернизацијата на органите на републичката управа и на правосудните органи и да се решаваат станбените прашања на вработените.

5. Со монетарно-кредитната политика ќе треба да се поддржува предвидениот пораст и структурните промени на производството, политиката на економска стабилизација, како и утврдените цели во областа на економската размена со странство.

Институционалните основи на монетарно-кредитниот систем и натаму ќе се доградуваат. При тоа основна ориентација треба да биде целокупната сфера на парите и кредитите да се стави во функција на здружениот труд, а монетарно-кредитната политика да се утврдува врз самоуправни основи, со цел за намалување на кредитните односи и нивно заменување со други форми на финансирање на општествената репродукција.

Примарната емисија треба да се настои првенствено да се користи за монетизација на краткорочни хартии од вредност и за кредитирање и финансирање на приоритетните намени утврдени со планот.

И натаму ќе треба да се одобруваат краткорочни кредити од слободните парични средства од депозитите на општествено-политичките заедници во Републиката за одредени намени, што ќе бидат утврдени во планот, и да се насочува дел од кредитните потенцијали на банките и дел од порастот на вкупните штедни влогови во банките и поштенската штедилница за реализирање на одредени приоритетни задачи што ќе бидат утврдени со планот или со друг самоуправен акт.

6. Со развојната политика, со поттикнување на творештвото со политиката на лични доходи и со други мерки треба повеќе да се афирмира трудот во производството и да се запре тенденцијата на преминување на стручните кадри на административни работи.

V

Во согласност со Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за подготвување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Општествениот план на Републиката за периодот од 1981 до 1985 година ќе биде подготвен врз повеќе договори за основите на планот.

Со договорите за основите на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година треба да се утврдат заедничките цели и задачи на развојот, особено на подрачјата сврзани со: усогласувањето и насочувањето на тековите на општествената репродукција; развојот на економските односи со странство; политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја и пограничните и ридско-планинските подрачја; вработувањето и распределбата на доходот; насочувањето на средствата на Фондот на федерацијата и средствата од странство; примената на посебни заеднички мерки за покривање развојот на одделни подрачја од општествената репродукција и насочувањето на средствата што се остваруваат преку деловните банки.

Подрачјата за договарање поблиску ќе бидат утврдени со Програмата за работа на подготвувањето на планот и во фазата на нејзина оперативна реализација.

Извршниот совет на Собранието и другите учесници во планирањето во постапката на договарањето треба да тргнуваат од овие насоки и рамки на општествено-економскиот развој за периодот од 1981 до 1985 година и со договорите за основите на планот да ги утврдат заедничките задачи на развојот и основите на мерките за нивна реализација во рокови, како што е предвидено со Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за подготвување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија.

Тоа претпоставува да се интензивира подготвувањето и донесувањето на плановите на сите носители на планирање и со доследна реализација на принципите на планирањето да се обезбеди плановите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници да се донесат истовремено и во меѓусебна зависност и поврзаност.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2657

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

442.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Боге Сотировски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Хидет Рамадани, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

Стојмир Поповски, секретар на Општинскиот комитет на СКМ — Општина Скопје,

Јуршит Рифат, секретар на Градската конференција на ССРМ,

д-р Данаил Симовски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика,

д-р Милан Камчев, потпретседател на Собранието на Општината Кавадарци,

д-р Никола Терзиев, член на ИС на Собранието на Општината Струмица,

Даница Атанасовска, претседател на Општинската конференција за општествена активност на жените во Куманово,

Ангел Зафиров, директор на РО „Рудници и Железарница“ — Скопје — РЗ „Металургија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2699

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

443.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје се именуваат:

Мире Блажевски, член на Советот на Републиката,

Кемал Мусли, член на Советот на Републиката, Павлина Василева, член на ИС и секретар на Секретаријатот за општествени дејности на Општината Битола,

Борис Шуклев, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Општината Гевгелија,

Миодраг Стојчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2700

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

444.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛНИ РАБОВОДНИ ОРГАНИ

Се именуваат претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлози за избор на раководен орган на:

— сложената организација на здружениот труд — Музеи на Македонија

д-р Ружа Пановска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Јордан Радевски, професор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски-Марко“ — Скопје.

— Археолошкиот музеј на Македонија

Крсте Атанасовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Кире Михајловски, потпретседател на Собранието на Општината Чаир — Скопје.

— Историскиот музеј на Македонија

Милан Сланев, член на Советот на Републиката,

д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2697

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

445.

Врз основа на член 334, став 1, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 2 и 35 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје поради истекот на мандатот:

Љупчо Самоников,
Панде Ташковски,
д-р Рефет Ферати,
д-р Видоје Стефановски,
д-р Јован Калауза,
Никола Новевски,
Томислав Димовски,
Славка Сугарева,
Димитар Мојсов.

II. За претставници на општествената заедница во Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје се именуваат:

Ангеле Божиновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Трајан Гошевски, член на Советот на Републиката,

д-р Хабил Бецети, член на Советот на ССМ, началник на Одделението по општа медицина во Медицинскиот центар — Тетово,

д-р Илија Весов, директор на Здравствениот дом во Скопје,

Лилјана Манева, претседател на Секцијата за општествено-економски и самоуправни односи во здравството при РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2698

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

446.

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ — Институт за радиологија во Скопје се именуваат:

Алеко Каев, член на Советот на Републиката,
Крсте Нелковски, член на Секретаријатот на РК на ССРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2703

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

447.

Врз основа на член 43 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се именуваат претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлози за избор на:

— Работоводен орган на Универзитетскиот центар за општествени науки во Скопје:

Петар Карајанов, член на ЦК СКМ, главен и одговорен уредник на ООЗТ „Комунист“;

Душко Гиговски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

— Колегијален работоводен орган на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје:

инж. Југослав Тодоровски, секретар на Претседателството на Градската конференција на СКМ — Скопје;

Никола Горичан, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

— Колегијален работоводен орган на работната организација Факултет за правни и политички науки во Скопје;

Душан Шурбановски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

Душко Арсовски, извршен секретар на Претседателството на ГК на СКМ — Скопје.

— Декан на работната организација Медицински факултет во Скопје:

Аризан Несторовски, член на Советот на Републиката;

Димче Козаров, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

— Декан на работната организација Стоматолошки факултет во Скопје:

Митко Алексов, член на Претседателството на РК на ССРМ;

Васко Теговски, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје.

— Индивидуален работоводен орган на ООЗТ — Поликлиника за згрижување на ургентни интернистички случаи и Клиника за токсикологија при Медицинскиот факултет во Скопје:

Дорче Божиновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

Димитар Мојсов, потпретседател на Собранието на општината „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2695

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Потпретседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Јездимир Богдански, с. р.

448.

Врз основа на член 57 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГOTVУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО ДЕМИР КАПИЈА

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Специјалниот завод во Демир Капија се именуваат:

Султана Шкартова, секретар на Собранието на Општината Кавадарци,

Александар Ставров, член на ИС и началник на Одделението за општа управа и општествени дејности на Општината Неготино.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2696

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Потпретседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Јездимир Богдански, с. р.

449.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ ОД СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ од Скопје, со која за директор на заводот е избран Геле Поп Ташев, педагог, вработен во Општинскиот затвор во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2702

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Потпретседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Јездимир Богдански, с. р.

450.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“ ВО БИТОЛА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ во Битола, со која за директор на заводот е избрана:

Нада Чезарова — Николовска, професор по педагогија од Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2701

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Потпретседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Јездимир Богдански, с. р.

451.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 33 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ**

Се дава согласност на Статутот на Работната организација Радио-телевизија — Скопје, што го донесоа работниците на Работната организација Радио-телевизија — Скопје на референдумот одржан на 30 јуни 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2684

1 ноември 1979 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Потпретседател

на Општествено-политичкиот собор,

Јездимир Богдански, с. р.

452.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ — БИТОЛА, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Статутот на Работната организација Технички факултет во Битола, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Работната организација Технички факултет во Битола на референдумот одржан на 17. IX. 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2681

1 ноември 1979 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Потпретседател

на Општествено-политичкиот собор,

Јездимир Богдански, с. р.

453.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА УМЕТНОСТИ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО**

Се дава согласност на Статутот на Сложената организација на здружениот труд Универзитетски центар за уметности во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Сложената организација на здружениот труд — Универзитетски центар за уметности во Скопје на референдумот одржан на 20. XII. 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2680

1 ноември 1979 година

Скопје

Претседател

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

на Собранието на СРМ,

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Потпретседател

на Општествено-политичкиот собор,

Јездимир Богдански, с. р.

454.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ — СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

Се дава согласност на Статутот на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје, на одредбите што се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјалната заштита, што го донесоа работниците на Центарот за

професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје на референдумот одржан на 22. VI. 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2683

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богданоски, с. р.

455.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6, став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД — ОХРИД, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Се дава согласност на Статутот на Работната организација Хидробиолошки завод — Охрид, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања, што го донесоа работниците на Работната организација Хидробиолошки завод — Охрид на референдумот одржан на 27 март 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2685

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богданоски, с. р.

456.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 122 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И НА ДЕЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, на одредбите што се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјалната заштита и на делот во кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето што го донесоа работниците на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје на референдумот одржан во ноември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2682

1 ноември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р.

Потпретседател на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богданоски, с. р.

Огласен дел

Врз основа на член 1 од Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост и Одлуката за продажба за стари станбени згради на Собранието, Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Гевгелија

О Г Л А С У В А

продажба на стари згради и станови во Гевгелија

Се огласува продажба на следните стари згради и станови во Гевгелија:

1. станбената зграда на ул. „Г. П. Одред“ бр. 14, почетна цена 409.202,82 динари;
2. станбената зграда на ул. „Лена Ковачева“, почетна цена 42.376,26 динари;
3. станбената зграда на ул. „1-ви Мај“, почетна цена 38.562,15 динари;
4. станбената зграда на ул. „Браќа Миладинови“, почетна цена 62.718,33 динари.

Право на учество на јавното наддавање имаат само граѓани што не поседуваат стан во сопственост. При учеството на јавното наддавање купувачот е должен да положи 5% од почетната цена на станбената зграда.

Огласот е отворен 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје. (355)

ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност и ООЗТ Општа и превентивна медицина при Медицински центар — Куманово

р а с п и ш у в а а т

КОНКУРС

за именување раководители на служба (реизбор) прием на лекар специјалист и упатување лекар на специјализација:

1. Раководител на гинеколошка-акушерска служба 1
2. Раководител на офталмолошка служба 1
3. Раководител на оториноларинголошка служба 1
4. Лекар специјалист-рендгенолог или лекар на упатување — испраќање лекар на специјализација по рендгенологија 1
5. Лекар за испраќање на специјализација по медицина на трудот 1

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

Кандидатите под 1, 2 и 3 треба да имаат медицински факултет, положен специјалистички испит по соодветна специјализација и 5 години работно искуство.

Кандидатите под 4/2 и 5 треба да достават потврда за завршен медицински факултет, потврда за положен стручен испит и потврда за положен испит по еден од странските јазици.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Пријавите се доставуваат до ООЗТ Болничко диспанзерска дејност и ООЗТ Општа и превентивна медицина, соба број 39. (377)

СОДРЖИНА

	Страна		
439/	Измени на Републичкиот буџет за 1979 година	757	
440/	Закон за изменување и дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања	758	
441.	Одлука за основните насоки и за рамките на економската политика на општествено-економскиот развој на СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година	758	
442.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Медицинскиот факултет во Скопје	767	
443.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје	767	
444.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлози за избор на индивидуални раководни органи	767	
445.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје	768	
446.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ — Институт за радиологија во Скопје	768	
447.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлози за избор на раководни органи на високообразовни организации	768	
448.	Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на Специјалниот завод во Демир Капија	769	
449.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ од Скопје за избор на директор на Заводот	769	
450.	Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ во Битола за избор на директор на Заводот	769	
451.	Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Радио-телевизија — Скопје	770	
452.	Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Технички факултет — Битола, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето	770	
453.	Одлука за давање согласност на Статутот на Сложената организација на здружениот труд — Универзитетски центар за уметности — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето	770	
454.	Одлука за давање согласност на Статутот на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје, на одредбите што се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјалната заштита	770	
455.	Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација Хидробиолошки завод — Охрид, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања	771	
456.	Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, на одредбите што се од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјалната заштита и на делот во кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето	771	